


Павел Хадрболец

20 години комбинирано искуство на разни функции како што се финансии, стратегија, трансформации и управување со проектното портфолио. Тоа значи 16 години искуство во телекомуникациската индустрија.

ПРОФИЛ | Фокусиран кон исполнување на целите, динамичен и ефикасен стратешки мислител со добри менаџерски и аналитички вештини, верба и промовирање на тимска работа и концепт за доделување на овластувања на вработените, талентиран соговорник во комуникацијата со добри интерперсонални и преговарачки вештини.



Моето мото е: „Кога има волја има и начин“



Работно искуство

T · Финансии Европа, Дојче Телеком АД

10/2016 | **Заменик претседател на Стратегија, финансии, контрола Европа**

- Одговорен за контрола на подружници и комерцијална контрола, му одговара на Главниот директор за финансии Европа
- Поддршка на EU LT тимот со финансиски резултати ширум Европа

..T..Mobile · a.s. (подружница на Дојче Телеком АД)

07/2013 - 09/2016 | **Заменик претседател за Стратегија, трансформации и управување со програми**

- Одговорен за и ги води активностите за интеграција по преземањето на T-системи Чешка и ГТС Чешка
- Претседател на Надзорниот одбор на T-Системи Република Чешка во 2013 година
- Подготовка и спроведување на планот за трансформација на компанијата со цел да се осигурат промените во оперативниот модел на компанијата по спојувањето со преземените компании
- Го води управувањето со проектното портфолио во компанијата со цел да обезбеди соодветна приоритизација и реализација на стратешките активности на компанијата, претседател на одборот за одредување приоритети на компанијата
- Од февруари 2015 година одговорен за дефинирање на стратегијата на компанијата

вклучувајќи и активности за спојување и преземање

- Води тим од околу 50 лица, му одговара на Главниот извршен директор на компанијата

● 05/2008 – 06/2013 | **Заменик претседател Контрола и сметководство, Сектор за финансии**

- Води тимови за контрола и сметководство во Сектор за финансии (~ 60 лица), му одговара на Главниот директор за финансии на компанијата
- Поддршка и партнер на одделите на компанијата во однос на финансиските резултати и планирањето
- Член на различни надзорни одбори за спроведување на проекти и деловни активности.
- Одговорен за процесот на утврдување на личните цели во компанијата за ниво В-1/В-2
- Осигурен интерфејс кон матичната компанија за финансиските резултати и известувањето/планирањето

● 12/2004 – 04/2008 | **Контролор и раководител на тимот за деловно планирање и поднесување на извештаи, Сектор за контрола**

- Одговорен за подготовката, евалуацијата и консолидацијата на процесот на краткорочни и долгорочно планирање на компанијата, вклучувајќи и поднесување извештаи кон матичната компанија
- Врши редовен мониторинг на резултатите на конкуренцијата на пазарот и толкување на ЕМБ
- Подготовка и презентација на различни сценарија за потенцијален развој на телекомуникацискиот бизнис и негово влијание врз компанијата
- Го води тимот за деловно планирање и поднесување извештаи (6 лица)



a.s. (подружница на TIW; start up на трет мобилен телеком оператор во Чешка)

● 07/2001 – 11/2004 | **Виши аналитичар за управување со готовина, Сектор за финансии**

- Подготовка на Биланс на состојба и буџети и предвидувања за готовински тек.
- Осигурување на искористување на кредитни линии за краткорочно финансирање
- Преговори со банки и обезбедување на редовни пресметки на обврските за долгорочни долгови

● 04/2000 – 06/2001 | **Аналитичар на залихи, Сектор за сметководство**

- Одговорен за сметководство на хардвер (затворање/планирање) во модул Финансии
- Месечна анализа на приходи, трошоци и состојба на залихи на опрема.



Меѓународна компанија

● 1996 – 04/2000 | **Аналитичар на залихи и залихи, Сектор за сметководство**



- Месечна анализа на салдо на залихи и осигурување на соодветно ниво на залихи во соработка со централниот магацин во Велика Британија.
- Работа на проекти: консолидација на логистичката поддршка за чешкиот и словачкиот пазар; член на тимот за имплементација на нов SAP модул

Образование и лични податоци

Образование	1998 – 2004 Диплома за постдипломски студии, Факултет за економија Прага, Катедра за економија и јавна администрација, специјализација – Економска политика
Познавање на странски јазик	Течно (писмено, усно) - Чешки, Англиски Пасивно - Германски
Лични податоци	
Датум на раѓање:	28 мај 1976 година
Интереси:	Трчање, крос- кантри скијање, политичка економија (член на институтот во Аспен)